

20161924382

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.10.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа програма се уредува намената на средствата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија (во понатамошниот текст: МСП) во вкупен износ од 3.900.000,00 (три милиони и деветстотини илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2017 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма 40 – Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија (во понатамошниот текст: АППРМ), ставка 464.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се користат за следните намени:

1. Ваучерски систем на советување

Имплементација на ваучерски систем за советување за работодавни услуги кај 30 клиенти со цел давање поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на постоечките мали и средни претпријатија и основање на нови претпријатија, ширење на ваучерскиот систем за советување како инструмент за подобрување на работењето на секторот на МСП и одржување на веб страната за консултантанти. Реализацијата на оваа активност ќе се одвива преку организациите за деловна поддршка.

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на јавни повици за избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото, објавени на веб страната на АППРМ – www.apprm.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми, како и повик до потенцијалните претприемачи и активните мали и средни претпријатија за аплицирање на оваа програмска активност. При поддршката на потенцијалните претприемачи и активните мали и средни претпријатија, особено внимание ќе се обрне на зголемено учество на жените во оваа програмска активност.

900.000 денари

2. Инфо пулт - проект во соработка со регионалните центри

Поддршка на деловните центри во активностите поврзани со понатамошно функционирање на мрежа на центри и имплементација на програми за помош, информирање и советување на мали и средни претпријатија, со цел давање на информативна, промотивна, работодавна и логистичка поддршка на 400 МСП и потенцијалните претприемачи кои сакаат да се самовработат, како и дистрибуција на релевантни и корисни информации за МСП и потенцијалните претприемачи.

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на јавен повик за избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото објавен на веб страната на АППРМ – www.apprm.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми. 300.000 денари

3. Претприемачко образование

Реализирање на пет работилници за промоција на претприемништвото и подигање на свеста за претприемништвото кај младите луѓе (150 учесници - студенти и ученици), како и развој на претприемничкиот дух и култура потребни за отворање на сопствен бизнис. 300.000 денари

4. Организирање на обуки за подготовка на бизнис план

Организање на најмалку десет обуки (со вкупен опфат од 300 учесници) на различни теми за подготовка на бизнис план, наменети за студенти и ученици од средните училишта. 300.000 денари

5. Организирање на обука за наставници/професори кои го предаваат предметот претприемништво и бизнис

Организирање на две еднодневни обуки за најмалку 100 професори од средните училишта и од факултетите кои го предаваат предметот претприемништво и бизнис, со цел зголемување на нивните капацитети за најновите претприемачки трендови, проширување на нивните знаења и здобивање со нови вештини поврзани со претприемачкото учење. 300.000 денари

6. Организирање на обука за студенти за подготовка на апликации за конкурирање за работа

Организирање на пет обуки за студенти (со вкупен опфат од 150 учесници) за аплицирање за работа – подготовка на резиме и мотивациско писмо, однесување за време на интервју, како и информирање за документите потребни при аплицирање за работа, а со цел подигање на свеста на младите луѓе за полесно пристапување кон пазарот на трудот. 300.000 денари

7. Кофинансирање на Европска недела на МСП

Поддршка при организирање на Европска недела на МСП со цел зголемување на мотивираноста и партиципацијата на малите и средните претпријатија, младите и потенцијалните претприемачи. 150.000 денари

8. Организирање на менторство помеѓу искусни претприемачи и старт-ап фирми

Организирање на три работилници на кои искусни претприемачи ќе го презентираат своето искуство во соочувањето на предизвиците од моментот кога го отвориле својот бизнис до моментот кога истиот станува самоодржлив. Целта на овие настани е да се охрабрат новите претприемачи да не се откажуваат во првите години од постоењето на нивните бизниси како и да се подигне нивната свест и самодоверба при менаџирање на претпријатието. 200.000 денари

9. Организирање на обука за локални консултанти

Организирање на тридневна обука за најмалку 25 локални консултанти за здобивање на дополнителни знаења и вештини со кои ќе им се помогне на претпријатијата во зајакнувањето на нивната конкурентност на домашниот и странскиот пазар, согласно досегашните анализи за потребите од обуки кај малите и средните претпријатија изработени во регионот и во Република Македонија. 250.000 денари

10. Организирање на обуки за зголемување на конкурентноста на малите и средните претпријатија

Организирање на пет еднодневни обуки за малите и средните претпријатија со вкупен опфат од 150 учесници, со цел подигање на конкурентноста, зголемување на инвестициите за воведување на иновации и истражувачки активности, зајакнување на интернационализацијата, како и зголемување на капацитетите на вработените.

300.000 денари

11. Подготовка на годишен извештај - Опсерваторија за МСП

Подготовка на годишен извештај за состојбата кај малите и средните претпријатија и трендовите на овој сектор во 2016 година. Извештајот опфаќа споредба на бројот на малите и средните претпријатија, нивното учество во бруто домашниот производ, во извозот итн.

200.000 денари

12. Организирање на обуки за општествена одговорност и промоција на социјалното претприемништво

Организирање на три еднодневни обуки за вкупно 60 претпријатија, за подигање на свеста за спроведување на општествено одговорни практики и покажување на интерес за подобро функционирање во насока на општествената одговорност, како и промоција на концептот за социјално претприемништво.

200.000 денари

13. Поддршка за женско претприемништво

Организирање на обуки за жени претприемачи согласно анализите за потреби од обуки подготвени на национално и регионално ниво. Во рамките на оваа активност ќе се организираат две обуки на различни теми со цел да се подигне нивото на конкурентност кај веќе постоечки претпријатија раководени од страна на жени претприемачи. На обуките ќе можат да присуствуваат и жени претприемачи кои штотуку го основале својот бизнис.

100.000 денари

14. Кофинансирање на донаторски проекти

Подобрување на конкурентноста на МСП преку учество на донаторски проекти. Имплементација на регионалниот проект “Воспоставување и промоција на менторинг услуги за мали и средни претпријатија во Западен Балкан“, во соработка со ЈИЦА – Јапонската агенција за меѓународна соработка, како и учество и кофинансирање на два предлог проекти во рамките на Транснационалната програма за соработка ИНТЕРЕГ, “Балканско – медитеранска програма 2014-2020“, каде АППРМ учествува како проектен партнер.

100.000 денари

Член 3

Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија до 31.1.2018 година, да достави извештај до Владата на Република Македонија со финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кои ќе бидат опфатени постигнатите резултати како и образложението за евентуални отстапувања од планираните активности.

Член 4

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 42-7719/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Годоров, с.р.